



# Ramstore


*Добиј њовеќе, Живеј њодобро*

frotirka®



# КУПОН +

15.07.2020 - 30.09.2020



*Купувајте домашни производи*

Македонски квалитет и традиција



**60,00** ден.  
Пешкир  
**30x50cm**  
**+3 купони**  
60 денари + 3 собрани купони

**170,00** ден.  
Пешкир  
**50x90cm**  
**+4 купони**  
170 денари + 4 собрани купони

**340,00** ден.  
Пешкир  
**70x130cm**  
**+5 купони**  
340 денари + 5 собрани купони

*Купувајте домашни производи*

**Во периодот од 15.07.2020 до 30.09.2020 за секоја сметка во вредност над 300 денари добивате купон.**

Дополнителниот купон се добива со купување на некој од производите на промотивниот леток, доколку вкупниот износ на сметката е над 300 денари. Со собирање на потребниот број на купони и поволна доплата можете да ги купите Фротирка производите. Подигнувањето на производите се врши најдоцна до 15.10.2020.

*Боите може да се разликуваат од прикажаниите. Прикажаниите пешкири за на ѓлажа и ѓрекриеки се дел од ѓонудаѓта на дезени и бои кои се дел од ѓромоѓијаѓта. Рамѓѓор маркеѓиѓте ѓо задржуваат ѓравоеѓо да ја ѓрекинаѓ акѓијаѓта од објекѓивни ѓричини. За можни ѓечашѓи ѓрешки, Рамѓѓор маркеѓиѓте однаѓред се извикуваат.*

Пре  
**150**

**79**



**799,00**  
ДЕН.

**+7**  
куйони

799 денари + 7  
собрани купони

Прекривка единечна  
**150x200цм**



**450,00**  
ДЕН.

Пешкир за на плажа  
**90x160цм**

**+5** куйони

450 денари + 5 собрани купони



**550,00**  
ДЕН.

Пешкир за на плажа  
**100x180цм**

**+5** куйони

550 денари + 5 собрани купони

**999,00**  
ДЕН.

**+7**  
куйони

999 денари + 7  
собрани купони

Прекривка дупла  
**200x200цм**



**55,00**  
ДЕН.

Кујнска крпа  
**45x65цм**

**+3** куйони

55 денари + 3 собрани купони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



За купен сладолед од прикажаните



За купен Маги производ



Perutnina Ptuj

За купена салама/виршла од Перутнина Птуј



За купен Пекабеско производ



За купено Александрија куве вино



За купен Збрегов производ од прикажаните



За купен Јамница леден чај 1.5 л



За купен Синета сок 1.5 л



За купен OPEO производ



За купено кафе Гранд арома 200 гр



За купен Дуел производ



За купено Хип средство за капење за коса и тело 400 мл



За купен Прима пак производ



Нежно ушше од ирвеној добир

За купени Бекутан влажни марамчиња / влажен тоалет



Ramstore

Добиј повеќе. Живјј подобро